

Неделна Тема	Здравјето треба да се чува
Содржина на денот	Прибор за јадење
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Валентина Буш-Бошњакоска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Усвојување на хигиенски навики за безбедност за нашето здравје. Стекнување рутина за правилно миење на рацете после секоја активност на соодветна песна.
Активности	<p>Заедно со детето организирајте посета на пазар. За време на прошетката на пазарот насочете го вниманието на детето кон есенските плодови.</p> <p>Побарајте од детето да ги воочи и да ги именува, ако воочите неправилност во изговорот на именувањето на есенските плодови-исправете го. По враќање дома измијте ги рацете и есенските плодови кои сте ги купиле и понудете му на детето да избере што сака да јаде.</p> <p>Презентирајте му на детето прибор за јадење, именувајте го, демонстрирајте му начинот на негово користење и покажете ја неговата намена. Избраните плодови сервирајте ги во приборот за јадење и заеднички со детето седнете да го јадете. Поттикнувајте го детето на правилно користење на приборот за јадење преку Ваш личен пример.</p>